



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата

Среда, 25 ноември 1964
Скопје
Број 41

Претплата за 1964 год. изнесува 2.200 дин. Овој број чини 32 дин. Жиро сметка број 802-11/1-698

201.

На основа членот 16 од Законот за Уставниот суд на Македонија, Уставниот суд на Македонија, на својата седница од 9 ноември 1964 година донесе

ДЕЛОВНИК НА УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

Уводни одредби

Член 1

Уставниот суд на Македонија ја определува својата организација и работа со овој деловник и со други општи акти донесени на основа на закон и овој деловник.

Член 2

Деловникот и другите општи акти Судот ги донесува, ги именува и ги дополнува на седница врз основа на писмен предлог.

Составувањето на писмениот предлог за донесувањето на деловникот и другите општи акти, како и на писмениот предлог за менување и дополнување на овие акти, може да и се довери на комисија што ја образува Судот или претседателот на Судот.

Член 3

Надзор над спроведувањето на деловникот и другите општи акти што се однесуваат на организацијата и работата на Судот врши претседателот на Судот.

Јавност на работата на Судот

Член 4

Јавноста на работата на Судот се обезбедува со одржување јавни расправи, со објавување на одлуките и со давање известувања за прашања од работата на Судот што се од интерес за јавноста.

Судот може да одлучи јавно да се одржуваат и седниците на кои се расправува за прашања од интерес за јавноста.

Член 5

Претседателот на Судот повремено им дава на претставниците на печатот и на другите видови информации известувања за работата на Судот. Овие известувања, по одобрение на претседателот на Судот, можат да ги даваат и судиите или секретарот на Судот.

Член 6

Од расправи и седници што се одржуваат со учество на јавноста, по претходно одобрение од

претседателот на Судот, може непосредно да се врши радио и телевизиски пренос.

Службено општење со учесниците во постапката и со други лица

Член 7

Предлозите за оценување на уставноста и законитоста на општите акти се поднесуваат писмено во три примерка, а другите предлози и претставки во еден примерок.

Претставките со кои се бара поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на општите акти можат да се поднесат усно.

Усно можат да се поднесат и предлози за заштита на основните слободи и права утврдени со Уставот, кога постојат оправдани причини. Оправданоста на причините ја утврдува секретарот на Судот.

Член 8

Судот прима предлози и претставки од органите, организациите и граѓаните секој работен ден во текот на целата година.

Писмените предлози и претставки ги прима определениот службеник во текот на целиот работен ден, а усните предлози и претставки во време утврдено од претседателот на Судот — стручниот соработник што ќе го определи секретарот на Судот.

Член 9

Во врска со писмените предлози што не се разбирливи определениот судија му укажува на предлагачот на нејасностите.

Претставките што не се разбирливи, како и претставките што не содржат определени барања или со кои се бараат разни објаснувања или известувања, судијата му ги доставува на секретарот на Судот, кој ќе го предупреди подносителот на нејасностите и недостатоците и, по потреба, ќе му даде потребни објаснувања.

Член 10

Судот може да го повика учесникот во постапката да го изложи својот став за спорното прашање на расправата или да даде потребни известувања иако учесникот има застапник односно полномошник.

И судијата што ја води претходната постапка може да го повика учесникот во постапката, односно неговиот застапник или полномошник, и од него да бара потребни известувања или објаснувања.

Член 11

Поканите, одлуките и другите акти им се доставуваат на учесниците во постапката и на други лица, по правило, преку пошта.

Во итни случаи поканите можат да се упатуваат телефонски или телеграфски. Во тој случај во списите ќе се констатира кога и како е упатена поканата.

Член 12

Известувања за предметот што се однесува до податоците забележени во уписникот им дава на заинтересираните лица определениот службеник.

Учесниците во постапката и нивните застапници и полномошници, имаат право, во присуство на определениот службеник, да ги разгледуваат списите на предметот по кој се води постапката.

Распоред на работите**Член 13**

Распоредот на работите на судиите, стручните соработници и службениците го утврдува Судот на седница.

Член 14

Распоредот на работите на судиите, стручните соработници и службениците, како и сите измени што во него ќе бидат извршени, им се соопштуваат на членовите на Судот, на стручните соработници и на службениците.

Член 15

Според распоредот на работите на одделни судии им се даваат во работа предлозите и претставките заради водење претходна постапка и им се определуваат и други постојани обврски во врска со работите од надлежноста на Судот.

Член 16

Ако според распоредот на работите на судијата му е даден во работа предмет, а тој смета дека постојат оправдани причини за негово изземање, предметот му се дава во работа на друг судија по редот и начинот предвиден во распоредот на работите.

Од оправдани причини, претседателот на Судот може одделни предмети да му ги додели на друг судија независно од одредбата на претходниот став.

Подготвување за расправа и седница**Член 17**

Судијата кому му е даден предмет во работа води претходна постапка согласно со одредбите од Законот за Уставниот суд на Македонија.

Во текот на претходната постапка судијата може да предложи претседателот на Судот да определи уште еден или двајца судии што ќе соработуваат со него во водењето на претходната постапка.

Судијата кому му е даден предмет во работа може да предложи за начинот на водењето на претходната постапка да се изјасни Судот на седница.

Член 18

Ако е Судот должен, по предлог од органите или организациите определени со Уставот или со закон, да поведе постапка за оценување на уставноста или законитоста на пропис или друг општ акт, судијата во претходната постапка ќе ги преземе сите дејствија потребни за да може за предметот да се одлучи на седница или на расправа.

Во испитувањето на претставките со кои се бара псеведување на постапка за оценување на уставноста или законитоста, судијата ќе ги собере податоците и известувањата што се потребни за одлучување за поведување на постапката.

Ако член на Судот бара да се псеведе постапка за оценување на уставноста или законитоста на некој пропис или општ акт, тој може сам да ги собере податоците и известувањата што се потребни за одлучување за поведување на постапката.

Член 19

Кога по повод на претставка што содржи барање за поведување постапка за оценување на уставноста или законитоста ќе поведе постапка или ќе најде дека нема основ за псеведување постапка, Уставниот суд ќе го извести подносителот на претставката, а по потреба и другите заинтересирани органи и организации.

Член 20

Ако судијата во претходна постапка, во смислата на членот 56 став 1 од Законот за Уставниот суд на Македонија, го предупреди предлагачот на ненадлежноста на Судот или на пречекорвање на рокот, а предлагачот во рок од петнаесет дена од денот на доставувањето на предупредувањето не го извести Судот дека останува при предлогот или го извести Судот дека се откажува од предлогот, судијата ќе го констатира тоа писмено и предметот како свршен ќе и го достави на писарницата на Судот.

Член 21

Ако во текот на претходната постапка се утврди дека повеќе учесници со посебни предлози односно претставки барале да се оцени уставноста или законитоста на ист општ акт или ако повеќе учесници поднеле предлози за заштита на слободите или правата против ист поединечен акт или дејствие, овие предлози и претставки се здружуваат, по нив се води единствена постапка и се донесува една одлука.

Претставката односно предлогот што Судот подолна го примил се здружува со првата претставка односно предлог.

Член 22

Ако судијата во текот на претходната постапка најде дека треба да се определат привремени мерки за спречување на псевреди на некое основно право или слобода (член 38, став 3 од Законот за Уставниот суд на Македонија), тој ќе побара за преземање на привремените мерки Судот да одлучи на седница или на јавна расправа.

По одлуката на Судот за определување на привремени мерки предметот му се дава одново

на судијата заради понатамошно водење на претходната постапка.

Предлозите на учесниците во постапката да се укинат привремените мерки судијата ги изнесува на решавање на седница на Судот.

Ако во рок од три месеци од денот на определувањето на привремените мерки Судот не донесе конечна одлука за заштита на основните права или слободи, судијата ќе побара Судот на седница да одлучи дали привремените мерки и понатаму остануваат во сила или се укинуваат.

Член 23

Ако е во претходната постапка потребно да се преземат дејствија за чие вршење е нужно да се обезбедат парични средства, судијата пред да ги преземе овие дејствија, ќе бара од претседателот на Судот да се одобрат потребни средства.

Член 24

Кога претходната постапка ќе биде завршена, судијата што ја водел оваа постапка, со писмен реферат го известува претседателот на Судот.

Рефератот на судијата треба да содржи особено: какво барање е поставено во предлогот односно претставката, кои подготовки се извршени, кои спорни фактички и правни прашања се појавиле во текот на разгледувањето на предметот како и предлог предметот да се изнесе на седница или расправа, при што треба посебно да се даде мислење дали постојат услови за исклучување на јавноста на расправата. Во рефератот, по потреба, ќе се предложи кои лица, покрај учесниците во постапката, треба да се поканат на расправата.

Во рефератот ќе се изнесе накратко и содржината на стручните мислења, ако во текот на постапката тие се прибавени.

Ако судијата смета дека треба да се отфрли предлогот, поради постоење на процесни пречки за одлучување за сушноста на работата, во рефератот ќе ги изнесе само причините поради кои смета дека треба да се отфрли предлогот.

Член 25

Претседателот на Судот писмено ги известува судиите за денот и часот на одржувањето на седницата, односно расправата.

Писменото известување им се доставува на судиите најдоцна на пет дена пред одржувањето на седницата односно расправата, а само во итни случаи претседателот на Судот може да определи седницата односно расправата да се одржи иако од доставувањето на известувањето не минале пет дена.

Кон писменото известување за одржување на седницата односно расправата мора да се приложи рефератот на судијата што ја водел претходната постапка, а по потреба и други материјали.

Член на судот што е изземен не се поканува на седницата односно расправата.

Член 26

Секој член на Судот е должен да присуствува на расправите и седниците, ако не е оправдано спречен.

На членовите на Судот ќе им се овозможи пред одржувањето на расправата односно седницата да ги разгледаат списите на предметите за кои ќе се одлучува.

Расправа

Член 27

На расправата се покануваат учесниците во постапката, односно нивните застапници и полномошници, како и други лица чие присуство на расправата е потребно по оценка на претседателот на Судот.

По оценка на претседателот на Судот на расправата можат да бидат поканети и учесниците во постапката иако имаат застапници и полномошници.

Учесниците во постапката, односно нивните застапници и полномошници, се покануваат со писмена покана. Од денот на доставувањето на поканата до денот на одржувањето на расправата треба да минат најмалку осум дена. Во итни случаи претседателот на Судот може да определи и пократок рок.

Поканите на сите лица што треба да учествуваат на расправата им се упатуваат врз основа на решението на претседателот на Судот за закажување на расправата. Поканите ги потпишува секретарот на Судот.

Ако е постапката поведена по иницијатива на Судот, на учесниците во постапката, односно на нивните застапници и полномошници, ќе им се достави и решението на Судот за поведување на постапката, ако тоа порано не им е доставено.

Член 28

За времето и местото на одржување на јавната расправа јавноста се известува со соопштение истакнато на огласната табла на Судот.

Ако е прашањето за кое ќе се расправува на јавната расправа од посебен интерес за заштитата на уставноста и законитоста, претседателот на Судот може да одлучи за денот и местото на одржувањето на јавната расправа да се извести јавноста и преку печатот и другите видови информации.

Член 29

Расправите се одржуваат во просториите на Судот, но од оправдани причини Судот може да одлучи јавната расправа да се одржи во други простории во седиштето на Судот или во друго место надвор од седиштето на Судот.

Член 30

Со расправата раководи претседателот на Судот. На расправата учествуваат сите членови на Судот, ако не се изземен, односно оправдано спречени.

Расправата може да се одржи ако се присутни најмалку четири члена на Судот.

На почетокот на расправата претседателот на Судот ги известува присутните за кој предмет ќе се расправува, утврдува дали позиканите лица уредно ги примиле поканите и кои лица од повиканите дошле на расправата.

Потоа претседателот му дава збор на судијата известител кој ги изложува фактите и прашањата од значење за донесување на одлуката. При ова изложување судијата известител не го изнесува своето мислење.

По излагањето на судијата известител, понатамошниот тек на расправата го определува претседателот на Судот имајќи ја предвид обемноста на доказниот материјал, значењето на определени прашања, природата на предметот и другите околности што можат да влијаат на текот на расправата.

Член 31

Судија известител на расправата е судијата што ја водел претходната постапка. Во случај на негова спреченост, претседателот на Судот определува кој од членовите на Судот ќе ја врши должноста на судија известител.

Ако во претходната постапка учествувале повеќе судии, судија известител ќе биде оној судија кој по распоредот на работите го добил предметот, ако судиите не се договорат поинаку.

Член 32

Судиите што учествуваат на расправата имаат право од учесниците во постапката, нивните застапници и полномошници, како и од другите лица да бараат да дадат изјави во врска со предметот за кој се расправува. Ако на расправата се изведуваат докази, судиите имаат право на сведоците и вещтаците да им поставуваат прашања.

Член 33

Во текот на расправата учесниците во постапката и нивните застапници и полномошници имаат право да изнесуваат и да образложуваат свои ставови и барања и да одговараат на наводите за фактите што се изнесени на расправата.

Член 34

Судот одлучува дали на расправата одново ќе се изведат доказите што се изведени во претходната постапка.

Ако на расправата се укаже потреба да се изведат докази што не се изведени во претходната постапка, Судот може да одлучи доказите да се изведат непосредно на расправата или пред определен судија или пред друг суд или орган.

Член 35

Ако Судот не одлучи да се одложи расправата, претседателот на Судот ја заклучува расправата и потоа се пристапува кон советување и одлучување.

Член 36

На советувањето и одлучувањето можат да присуствуваат само членовите на Судот и записничарот.

Во советувањето и одлучувањето можат да учествуваат и членови на Судот што не присуствувале на расправата.

Член на Судот што е спречен да учествува во советувањето и одлучувањето може за предметот да даде писмено мислење, кое ќе се прочита во текот на советувањето.

При советувањето Судот може да заклучи да се одложи донесувањето на одлуката или да се одржи нова расправа за предметот.

Ако е потребно, пред одлучувањето за сушноста на работата, членовите на Судот гласаат за одделни прашања од кои зависи донесувањето на одлуката.

Член 37

За текот на расправата се води записник. Записникот го потпишуваат претседателот на Судот и записничарот.

За седницата на Судот на која по расправата се советувало и се одлучувало се составува посебен записник за советувањето и одлучувањето.

Во записникот за советувањето и гласањето се наведуваат имињата на членовите на Судот што учествувале во советувањето и одлучувањето, датумот на советувањето и одлучувањето, битна содржина на советувањето, резултат на гласањето, како и одлуката што е усвоена. Кон овој записник на барање на член на Судот, се прилагаат и образложења за одвоените мислења изразени во текот на советувањето и одлучувањето.

Записникот за советувањето и гласањето го потпишуваат претседателот на Судот и записничарот.

Седница

Член 38

Судот на седница:

— донесува општи акти за организацијата и работата;

— одлучува за предлозите за поведување на постапка и за претставките, како и за предлозите на учесниците во постапката и нивните застапници и полномошници, ако не постојат услови за одлучување за сушноста на работата;

— по сопствена иницијатива одлучува за покренување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на прописите и другите општи акти;

— ја утврдува смислата што одговара на Уставот или на законот во случаите кога во постапката за оценување на уставноста и законитоста установи дека закон или друг пропис не е противен на Уставот или на законот, но дека во примената му се дава смисла спротивна на Уставот или на законот;

— одлучува, согласно одредбите од член 249 на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за покренување на постапка за оцена на уставноста и законитоста и го определува претставникот на Судот за расправата пред Уставниот суд на Југославија;

— одлучува за покренување на постапка пред Уставниот суд на Југославија за утврдување на начелни ставови во поглед на применувањето на уставните одредби за основните права и слободи и го определува претставникот на Судот за седницата на Уставниот суд на Југославија на која ќе се расправува за поднесениот предлог;

— го определува судијата што ќе го заменува претседателот на Судот во случај на спреченост;

— по предлог на членови на Судот или на учесници во постапката одлучува за изземање на членови на Судот;

— го утврдува распоредот на работите во Судот;

— го назначува секретарот на Судот;

— донесува одлуки за други прашања кои со закон или со овој деловник му се ставени во надлежност на Судот, а за кои Судот одлучува на основа на расправа.

Член 39

Седниците ги свикува и ги раководи претседателот на Судот.

Претседателот на Судот закажува седница по барање на секој судија, ако се работи за прашање за кое според законот или овој деловник Судот одлучува на седница.

Член 40

Ако на седница на Судот се одлучува за предлози за поведување на постапка, за претставки и за предлози на учесниците во постапката и нивните застапници и полномошници, на седницата присуствуваат членовите на Судот и записничарот. Ако Судот одлучува за други прашања, на седницата присуствува и секретарот на Судот, а по потреба и сите или определени стручни соработници и други лица што ќе ги покани претседателот на Судот.

Седницата може да се одржи само ако се присутни најмалку четири члена на Судот.

Член на Судот што е оправдано спречен да присуствува на седницата може за предметот да даде писмено мислење, кое ќе се прочита во текот на седницата.

Член 41

За секое прашање што е на дневен ред на седницата се расправува, по правило на основа на писмен реферат.

Ако на седницата на Судот се одлучува за предлозите за поведувањето на постапката, за претставките и за предлозите на учесниците во постапката и нивните застапници и полномошници писмениот реферат го поднесува судијата што ја водел претходната постапка. Тој е и известител на седницата. Во случај на негова спреченост претседателот на Судот определува кој од судиите ќе ја врши должноста на судија известител.

Во другите случаи претседателот на Судот го определува судијата, секретарот на Судот или стручниот соработник кој за одделно прашање ќе поднесе писмен реферат и ќе биде известител на седницата.

Член 42

За текот на седницата се води записник. Записникот го потпишуваат претседателот на Судот и записничарот.

За предлозите за поведување на постапка, за претставките и за предлозите на учесниците во постапката и нивните застапници и полномошници за кои Судот одлучувал на седница, се води посебен записник. Овој записник се води за сите предмети што во еден ден биле на дневен ред на седницата, освен ако Судот не определи поинаку.

Работни состаноци

Член 43

Заради разгледување на прашањата што се однесуваат на организацијата и начинот на работата на Судот, претседателот на Судот свикува работни состаноци.

На работните состаноци, по покана на претседателот на Судот, можат да присуствуваат членовите на Судот, секретарот на Судот, стручните соработници и другите службеници како и други лица поканети од претседателот.

Работни состаноци на стручните соработници и службениците може да свикува и секретарот на Судот.

Член 44

За работните состаноци во Уставниот суд на Југославија, кога на дневен ред се наоѓаат прашања од интерес за организацијата и начинот на работата за сите уставни судови, а по покана на претседателот на Уставниот суд на Југославија, претставителот на Уставниот суд на Македонија го определува претседателот на Судот.

Следење на појавите од интерес за уставноста и законитоста

Член 45

Заради следење на појавите од интерес за остварувањето на уставноста и законитоста во Судот ќе се евидентираат позначајните предлози и претставки, ќе се проверуваат и проучуваат податоците на кои укажуваат учесниците во постапката и другите лица што се обрнуваат до Судот. Ќе се проучуваат законските прописи и други општи акти, како и извештаите и другите материјали на органите и организациите.

Член 46

Во Судот се образуваат посебни комисији на судиите и стручните соработници за проучување на прашањата за уставноста и законитоста во одделни области на општествениот живот.

Составот на комисиите и нивните задачи се утврдува со распоредот на работите.

При извршувањето на задачите комисиите можат да се користат со мислењата на научните институти, управните и други органи, општествените организации, стручните здруженија и одделните научни, стручни и други јавни работници.

Член 47

На основа на предлозите на комисиите, Судот на седница утврдува какви мерки би требало да се преземат заради отстранување на неуставноста или незаконитоста и согласно со членот 3 од Законот за Уставниот суд на Македонија, му поднесува на Собранието определени предлози и мислења.

Ако во поглед на дадените предлози и мислења не постои согласност на членовите на Судот, на Собранието му се соопштуваат и одвоените мислења на членовите на Судот.

**Составување, потпишување и објавување
на одлуките**

Член 48

Одлуката писмено ја составува судијата што бил известител.

Ако мислењето на судијата известител не било прифатено во текот на советувањето и гласањето, на судијата известител ќе му се довери да ја состави одлуката ако тој се согласува. Во спротивен случај, претседателот на Судот ќе определи кој од судиите ќе ја состави одлуката.

Член 49

Претседателот на Судот може да бара да се направат потребни исправки и дополненија, ако не се согласи со текстот на одлуката. Ако судијата, кому му е доверено да ја состави одлуката, не ги прифати забелешките, претседателот на Судот ќе го изнесе спорното прашање на седница на Судот.

Член 50

Одлуката ја потпишуваат претседателот на Судот и судијата што ја составил одлуката.

Примероците на одлуката што им се доставуваат на учесниците во постапката и другите заинтересирани лица ги потпишува претседателот на Судот.

Член 51

Кога текстот во примероците на одлуката, доставена до учесниците во постапката, содржи грешки во препишувањето, претседателот на Судот ќе донесе решение за потребните исправки.

Член 52

Објавувањето на одлуките во службените гласила се врши според одредбите на Законот за Уставниот суд на Македонија.

Препис на одлука на Судот што не е објавена во некој од службените гласила има право да бара и да добие секој што за добивањето на преписот има оправдан интерес.

За издавањето на препис на одлука одлучува секретарот на Судот.

**Организација на стручните
и другите служби**

Член 53

Стручните и други работи на Судот ги вршат секретарот на Судот, стручните соработници и другите службеници.

Член 54

Секретарот на Судот му помага на претседателот на Судот во вршењето на неговите функции, а особено во подготвувањето на расправите, седниците и работните состаноци.

Секретарот на Судот се грижи сите стручни и други работи во Судот да се вршат уредно и на време.

Секретарот ги известува учесниците во постапката и нивните застапници и полномошници за местото и времето за одржувањето на расправите и ги определува стручните соработници за водење записник на расправите и седниците на Судот, како и стручните соработници или други

службеници за водење записник на работните состаноци.

Секретарот на Судот се грижи за доставувањето на одлуките до учесниците во постапката и за нивното објавување во службените гласила.

Секретарот на Судот врши и други работи предвидени со Законот за Уставниот суд на Македонија и со овој деловник, како и работи што ќе му ги определи претседателот на Судот.

Член 55

На седниците на кои се одлучува за организацијата и работата на Судот секретарот на Судот има право да го изложи своето мислење за сите прашања што се на дневен ред на седницата. Секретарот е должен да се грижи за извршувањето на заклучоците донесени на седница на Судот што се однесуваат на организацијата и работата на Судот.

Член 56

Секретарот на Судот, во случај на негова спреченост, го заменува стручен соработник, што го определува претседателот на Судот.

Член 57

Стручните соработници во Судот ги проучуваат предлозите и претставките упатени до Судот, соработуваат во комисиите за проучување на прашањата од определени области и вршат други стручни работи од областите за кои се определени, во обемот и на начин како е утврдено со распоредот на работите.

Член 58

Стручниот соработник, кој во претходната постапка соработувал со судијата на определен предмет, по правило, е записничар на расправата или на седницата на Судот кога се одлучува за тој предмет.

На стручниот соработник за водење на записникот му се обезбедува, ако тоа е нужно, техничка помош.

Член 59

Во Судот постојат следниве организациони единици:

Служба за документација со библиотека
Служба за општи работи и
Кабинет на претседателот на Судот.

Член 60

Службата за документација со библиотека собира информации за појавите што се од интерес за уставноста и законитоста, води евиденција за прописите, судските одлуки и други материјали и ги собира, класифицира и дава на користење сите документи, книги и списанија неопходни за работа во Судот.

Службата за документација со библиотека своите задачи ги врши според упатствата на секретарот на Судот.

Член 61

Службата за општи работи врши сметководствени, административни и други работи за потребите на Судот.

Службата за општи работи своите задачи ги врши според упатствата на секретарот на Судот.

Член 62

Кабинетот на претседателот на Судот прима подавки и други писма упатени до претседателот на Судот, се грижи за водењето на неговата службена преписка и врши други работи што ќе му ги определи претседателот на Судот.

Кабинетот на претседателот работи по непосредни упатства на претседателот на Судот.

Член 63

Организацијата и работата на службите во судот се определува со посебни правилници.

Печат**Член 64**

Судот има свој печат, кој има облик на круг во пречник од 32 мм.

Печатот на Судот содржи грб на Социјалистичка Република Македонија околу кој се наоѓа натпис на македонски јазик „Уставен суд на Македонија — Скопје“.

Печатот на Судот се става на одлуките и решенијата на Судот, како и на другите акти со кои Судот службено општи со органи, организации или граѓани.

Член 65

Судот има и печат од помал обем со облик на круг во пречник од 20 мм.

Овој печат на Судот го содржи грбот и натписот согласно одредбата на член 67, став 2 од овој деловник.

Малиот печат служи за заверки и слични секојдневни потреби.

Завршна одредба**Член 66**

Овој деловник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Су. бр. 347/64

9 ноември 1964 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,

Петро Корабар, с. р.

Ојласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-17236 од 10 октомври 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Богојева Марика, родена на ден 28 ноември 1942 година во Битола, од родители: татко Стефан и мајка Даница, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Вангелова**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (507)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-17840 од 26 октомври 1964 година, ја одобри промената на фа-

милијарното име на Талевски Иван, роден на 6 јуни 1942 година во село Стругово, Битолска околина, од татко Јордан и мајка Трајанка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Колевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (508)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 17686 од 26 октомври 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Бошковски Стерјо, роден на 15 јануари 1947 година во село Лобаница, Костурска околина, Грција, од татко Коста и мајка Цана, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Стельо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (509)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-17631/1 од 24 октомври 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Атанасовски Трајко, роден на 22 септември 1932 година во село Велимбегово, Скопска околина, од татко Атанасовски Панко и мајка Атанасовска Тодора. Промената е одобрена и на Атанасовска Ратка, родена на 13 јануари 1936 година во село Бродец, Скопска околина, од татко Божиќ и мајка Милица, така што во иднина фамилијарното име ќе им гласи **Кимовски** односно **Кимовска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (511)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-13920/1 од 3 септември 1964 година, ја одобри промената на моминското фамилијарно име на Илиќ род. Ризмановска Љубица, родена на ден 28 мај 1928 година во село Велестово, Охридска околина, од татко Ефтим и мајка Мара, така што во иднина моминското фамилијарно име ќе ѝ гласи **Георгиева**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (511)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 18186 од 26 октомври 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Сулејмани Азиз, роден на ден 9 декември 1937 година во село Никуштак, Кумановска околина, од татко Ариф и мајка Ханкија, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Азизи**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (512)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 17687 од 18. X. 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Мусли Горан, роден на 3 февруари 1964 година во град Скопје, од мајка Катарина, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Исмаил**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (513)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-17495/1 од 13 октомври 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Јовева Марица, родена на ден 16 јули 1945 година во Охрид, од татко Никола и мајка Павлина, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Марица**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (514)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-16734/1 од 28 септември 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Толев Здравко, роден на ден 21 јуни 1963 година во Битола од мајка Марија, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Костадин**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (515)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-17415/1 од 13 октомври 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Пејов Ѓорѓе, роден на 30 април 1942 година во село Бојанчиште, Титоввелешка околија, од татко Најдо и мајка Роса, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Душан**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (516)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-16752/1 од 28 септември 1964 година, ја одобри промената на личното име на Карафилова Петија, родена на ден 27 декември 1939 година во село Судик, Штипска околија, од татко Павле и мајка Славка, така што во иднина личното име ќе му гласи **Ристова Петруна**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (517)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-16752/1 од 28 септември 1964 година, ја одобри промената на личното име на Карафилова Мирослава, родена на ден 21 февруари 1939 година во село Судик, Штипска околија, од татко Санде и мајка Олга, така што во иднина личното име ќе ѝ гласи **Ристова Милка**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (518)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 18187 од 26 октомври 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Бариу Теки, роден на 31 јануари 1953 година во село Делегожда, Охридска околија, од татко Инајет и мајка Рухие, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Иљир**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (519)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-17715 од 16 октомври 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Настев Јсван, роден на ден 6 август 1950 година во село Цапари, Битолска околија, од родители: татко Димитар и мајка Василка, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Јонс**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (521)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-16905 од 1 октомври 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Хасанаговски Сејдо, роден на 7 јуни 1964 година во Берово, Штипска околија, од татко Мехмед и мајка Нура, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Еди**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (522)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-17555/1 од 14 октомври 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Исмаили Гури, роден на ден 31 август 1945 година во село Франгово, Охридска околија, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Етемоски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (523)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-16900/1 од 1 октомври 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Лазарова Вера, родена на ден 13 декември 1958 година во Штип, од татко Ванчо и мајка Ерменка, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Светлана**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (524)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-16904 од 1 октомври 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Поповски Илија, роден на ден 23 декември 1949 година во Берово, Штипска околија, од татко Димитар и мајка Фима, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Бранко**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (525)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 17621 од 15 октомври 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Тријик Илинка, родена на ден 2 август 1947 година во село Кадино Село, Скопска околија, од татко Никола и мајка Ангелина, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Љилјана**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (527)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО СВ. НИКОЛЕ

Пред овој суд се води постапка за амортиза-ција на чекот за потрошачки кредит бр. 738626, издаден од Комуналната банка Св. Николе на ден 28. VII. 1964 година на вредност од 30.000 динари на име Гене Игнатов Конев, инж. агроном од Св. Николе.

Се повикува секој оној што го притежава чекот да го покаже на судот во рок од 60 дена од објавувањето на огласот. Во противно чекот ќе биде амортизиран.

Од Општинскиот суд во Св. Николе, Р. бр. 46/64. (620)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 312, страна 1415, книга I, е запишан под фирма: Самостоен угостителски дуќан со паушална претсметка — бифе „Кисела Вода“, со седиште во село Непроштено, Тетовска околија. Предмет на работењето на дуќанот е: вршење угостителски услуги.

Дуќанот е основан од Собранието на општината Теарце, со решението број 01-6156/1 од 12. VII. 1963 година.

Дуќанот ќе го потпишува, задолжува и раз-должува Богдановски Симов Борис, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 63/64. (228)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 825, страна 933, книга III, е запишана под фирма: Машинска индустрија — Ниш (скратено име „МИН“) — Работничко службеничка менза во Скопје (во кругот на железарата). Предмет на работењето на мензата е: вршење угостителски услуги на работниците и службениците запослени во градилиштето исхрана на членовите на работниот колектив и точење на безалкохолни пијалоци.

Мензата е основана од Работничкиот совет на Машинската индустрија — Ниш, а согласно со решението на Собранието на општината Саат Кула — Скопје бр. 03/1-2903 од 8. II. 1964 година.

Мензата ќе ја потпишува, задолжува и раз-должува Стојановски Трипунов Благоја, управник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 123/64. (319)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 441, страна 615, книга III, е запишан под фирма: Занаемтиски дуќан „Иднина“ во село Конопиште, Титоввелешка околија. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и продажба на ракотворби, Килими и производи од памук и волна.

Дуќанот е основан од Општинското собрание на општината Конопиште, со решението број 10649 од 28. II. 1964 година.

Дуќанот ќе го потпишува, задолжува и раз-должува Борис Б. Ангеловски, директор, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 124/64. (329)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31. VII. 1963 година, рег. бр. 2/60, книга I, е запишана под фирма: Продавница „Огрев“ во Битола на Трговското претпријатие „1050“ од село Новаци, Битолска околија. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на градежни и огревни материјали.

Продавницата е основана од Трговското прет-пријатие „1050“ с. Новаци.

Раководител на продавницата е Ристо Баба-цовски.

Продавницата ќе ја потпишува, лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 256/63. (379)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28. II. 1964 година, рег. бр. 152/55, книга I, е запишан под фирма: Работнички ресторан-менза со бифе од затворен тип при КИБ — Кукуречани, Битолска околија. Предмет на работењето на ре-сторанот е: општествена исхрана и давање угости-телски услуги на членовите од работниот колек-тив.

Ресторанот е основан од „КИВ“ — Кукуречани.

Ресторанот ќе го потпишува раководителот Спиро Богоев Ристевски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 58/64. (389)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29. VI. 1963 година, рег. бр. 8/63, книга I е запишана под фирма: Продавница во Битола на Комбинатот „Водно“ од Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на чевли, гумено-технички производи, чорапи, врвци, четки и при-бор за чистење и лепење на чевли.

Продавницата е основана од Комбинатот „Вод-но“ — Скопје.

Раководител на продавницата е Стојан Божи-новски.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 241/63. (391)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31. VII. 1963 година, рег. бр. 3/57, книга III, е запишано под фирма: Продавница во Дебар на Зем-јоделската задруга „Прогрес“ — Дебар. Предмет

на работењето на продавницата е: продажба на конзервирано, сушено месо, индустриски месни производи, салама и чварки, обланди, двопек, конзервирано млеко, млечни производи, сирење, кравјо масло и овчји кајмак, кашкавал, сушена салама и сланина, конзервирана риба, како и сушен., односно солена, пиво, оранжади, сокови, чоколади сите врсти, бонбони, карамели, алва и локум. Покрај горната дејност продавницата ќе врши и занаетчиска дејност од слаткарство и млекарство.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Прогрес“ — Дебар.

Раководител на продавницата е Амедан Ковсвоста.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 275/63. (393)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14. I. 1964 година, рег. бр. 2/64, книга II, е запишан под фирма: Самостоен дуќан за радио оправки, телевизиски и други електрични услуги во Ресен на Секр. за станбена заедница „Мите Богоевски“ — Ресен. Предмет на работењето на дуќанот е: оправка на радиопарати, телевизори, инсталација и други електрични уреди.

Дуќанот е основан од Секр. за станбена заедница „Мите Богоевски“ од Ресен.

Раководител на дуќанот е Крсте Митуш Крстевски.

Дуќанот ќе го потпишува Жаловски Александар Илија, секретар на станбената заедница.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 13/64. (422)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31. X. 1963 година, рег. бр. 15/63, книга II, е запишана под фирма: Продавница во Ресен на Комбинатот „Водно“ — Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на чевли и гумено-технички производи.

Продавницата е основана од Комбинатот „Водно“ — Скопје.

Раководител на продавницата е Табаковски Томе.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 355/63. (424)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 516, страна 1486 е запишано следното: Продавницата број 39 во Скопје на Претпријатието за трговија со колонијални, прехранбени, индустриски мешовити и други стоки „Центроколонијал“ од Скопје се преместува во Скопје од улица „Егејска“ бр. 10 во реонот на Скопската железарница.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 644/63. (1457)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 386, страна 183, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Електродистрибутивното претпријатие „Вардар“ од Титов Велес, бидејќи со решението на Извршниот совет на СРМ — Скопје број 09-1325/1 од 18. VI. 1963 година е фузионизирано во новоформираното Претпријатие „Електромакедонија“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 653/63. (1461)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 55, страна 185 е запишано следното: Бошков Вано, досегашен управник на Земјоделската задруга „Лазо Филиповски — Лавски“ од село Сирково, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За управник на задругата е назначен Темелковски Бошко. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со старите регистрирани потписници и тоа: Јакимов Ангелов Иван, книговодител, Диме Јованов Димевски, сметано од 12. XI. 1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 677/63. (1463)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 17, страна 65 е запишано следното: Томе Караџов, досегашен шеф на сметководството на Земјоделската задруга „Бистра“ од село Галичник, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов шеф на сметководството на задругата е назначен Равановски Јован. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со старите регистрирани потписници и тоа: Граорковски Веле, управник, Тортевски Митре, раководител на Климарата, сметано од 11. XI. 1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 674/63. (1478)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 74, страна 297 е запишано следното: Младен Јаковчевски, досегашен управник на Земјоделската задруга „Единство“ од село Челопек, Тетовска околина, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За управник на задругата е назначен Благоја Димов Ристовски. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со стариот регистриран потписник Богосав Петровски, книговодител, сметано од 12. X. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 617/63. (1479)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 33, страна 95 е запишано следното: Се брише од ре-

гистарот на задругите Земјоделската задруга „Црвена ѕвезда“ од село Јосифово, Гевгелиско, бидејќи со решението на Собранието на општината Валандово број 2973 од 1. X. 1963 година е споена со Земјоделското стопанство „Анска Река“ — Валандово, земјоделски задруги: „Цветан Димов“ — село Пирава, „Коста Делев“ — село Градец, „11 октомври“ — Валандово, Водна заедница „Извор“ — Валандово и Винарска визба погон на „Винојуг“ — Гевгелија во новоформираната стопанска организација: Земјоделско стопанство „Анска Река“ — Валандово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 690/63. (1495)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 69, страна 241 е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите Земјоделската задруга „11 октомври“ — Валандово, бидејќи со решението на Собранието на општината Валандово број 2973 од 1. X. 1963 година е споена со Земјоделското стопанство „Анска Река“ — Валандово, земјоделските задруги: „Цветан Димов“ — село Пирава, „Црвена ѕвезда“ — село Јосифово, „Коста Делев“ — село Градец, Водна заедница „Извор“ — Валандово и Винарска визба погон на „Винојуг“ — Гевгелија во новоформираната стопанска организација: Земјоделско стопанство „Анска Река“ — Валандово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 691/63. (1496)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 70, страна 245 е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите Земјоделската задруга „Коста Делев“ од село Градец, бидејќи со решението на Собранието на општината Валандово број 2973 од 1. X. 1963 година е споена со Земјоделското стопанство „Анска Река“ — Валандово, земјоделските задруги: „Цветан Димов“ — село Пирава, „11 октомври“ — Валандово, Водна заедница „Извор“ — Валандово и Винарска визба погон на „Винојуг“ — Гевгелија во новоформираната стопанска организација: Земјоделско стопанство „Анска Река“ — Валандово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 692/63. (1497)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 43, страна 137 е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите Земјоделската задруга „Цветан Димов“ од село Пирава, бидејќи со решението на Собранието на општината Валандово број 2973 од 1. X. 1963 година е споена со Земјоделското стопанство „Анска Река“ од Валандово, земјоделските задруги: „Црвена ѕвезда“ — село Јосифово, „Коста Делев“ — село Градец, „11 октомври“ — Валандово, Водна заедница „Извор“ — Валандово и Винарската визба погон на „Винојуг“ — Гевгелија во новоформираната стопанска организација: Земјоделско стопанство „Анска Река“ — Валандово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 693/63. (1498)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 360, страна 1, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Земјоделското стопанство „Анска Река“ — Валандово, бидејќи со решението на Собранието на општината Валандово број 2973 од 1. X. 1963 година е споено со земјоделските задруги: „Цветан Димов“ — с. Пирава, „Црвена ѕвезда“ — с. Јосифово, „Коста Делев“ — село Градец, „11 октомври“ — Валандово, Водна заедница „Извор“ — Валандово и Винарската визба погон на „Винојуг“ — Гевгелија во новоформираната стопанска организација: Земјоделско стопанство „Анска Река“ — Валандово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 698/63. (1499)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 244, страна 855 е запишано следното: На досегашните потписници на Стопанството за преориентација и шумарство во изградба „Езеро“ од село Липково и тоа: Светомир Георгиев, шумарски инженер, директор, и Абази Камила Нејази, квалификуван работник, им престанува правото за потпишување.

За директор на стопанството е назначен со решението на Собранието на општината Липково бр. 01-3981/1 од 11. XI. 1963 година Спасовски Софрониев Методи. Тој стопанството ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со новоназначениот потписник Дураки Ш. Дурак, сметководен режисер, сметано од 25. XI. 1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 712/63. (1501)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 52, страна 203 е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Кратово број 3373 од 1. VII. 1963 година кон Земјоделската задруга „Ударник“ од село Крилатица се припојува Земјоделската задруга „Гоце Делчев“ од село Туралево.

Досегашните потписници на Земјоделската задруга „Ударник“ од село Крилатица и тоа: Борис Андоновски, управник, Владо Стојановски, книговодител, и Стоиле Стојановски, претседател, им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на задругата се назначени следните лица: Стоиле Стојановски, управник, и Денковски Ј. Душко, книговодител. Тие задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, сметано од 26. XI. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 714/63. (1502)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 54, страна 181 е запишано следното: На досегашните потписници на Земјоделската задруга

„Кавадарски грозд“ — Кавадарци и тоа: Илфијадо Костов, директор, и Лазе Масларков им престанува правото за потпишување.

За управник на задругата е назначен Илија Димов Атанасовски. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со новоназначениот потписник Ристо Јанев, ветеринарен лекар, и стариот регистриран потписник Петар Николовски, книговодител, сметано од 23. XI. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 699/63. (1503)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 39, страна 121 е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Кавадарци број 5883 од 13. VII. 1963 година Земјоделската задруга „Напредок“ од село Манастирец, Титоввелепско е ставена под принудна управа.

За принуден управник на задругата е назначен Лазо Цандов Тодор. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, сметано од 10. IX. 1963 година, во границите на овластувањето.

На досегашните потписници: Ване Димов, управник, Радо Вангелов, книговодител, и Јован Јованов, касиер, им престанува правото за потпишување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 562/63. (1504)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 786, страна 599, книга III е запишано следното: Продавницата во Скопје на Фабриката за метален намештај и жичани производи „Радулашка“ — Белград го преместува седиштето во Скопје од улица „Петар Дељан“ бр. 5 на улица „Железничка“ бр. 2 (Општина Кисела Вода) бидејќи е оштетена од земјотресот.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 695/63. (1508)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 676, страна 991 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Градежно, градежно-занаетчиското и производно претпријатие „Пролетер“ — Скопје, бидејќи со решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 1709 од 13. IX. 1963 година е припоено кон Управата за управување со деловни згради и простории во општествена сопственост — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 717/63. (1507)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 178, страна 478 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Претпријатието за распределба на електрична енергија „Електросветлост“ — Тетово, бидејќи со решението на Извршниот совет на СРМ — Скопје

је број 09-1325/1 од 18. VI. 1963 година е споено во новоформираното Претпријатие за дистрибуција на електрична енергија на територијата на СРМ „Електро Македонија“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 709/63. (1509)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 40, страна 155 е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите Земјоделската задруга „Гоце Делчев“ — село Туралево, бидејќи со решението на Собранието на општината Кратово број 3373 од 1. VII. 1963 година е припоена кон Земјоделската задруга „Ударник“ од село Крилатица.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 713/63. (1527)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 361, страна 7, книга II е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Неготино број 04-2114 од 15. X. 1963 година е одобрено конституирањето на Фабриката за градежни материјали „8 ноември“ — Неготино.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 721/63. (1528)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 301, страна 781 е запишано следното: На досегашните потписници на Фабриката за цемент „Усје“ — Скопје и тоа: Шостариќ Август, директор, и Мојсов Кочо, технички директор, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За в. д. директор на Фабриката е назначен со решението на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје број 169 од 3. VIII. 1963 година инженер Кочо Мојсов. Тој фабриката ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со старите регистрирани потписници и тоа: Голубовиќ Радослав Драган, шеф на економската единица набава, Вергилија Мазнев и Јосифовски Борис, сметано од 5. XII. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 720/63. (1529)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 19943, серија бр. 0161989 издадена од СВР — Прилеп на име Тодор Стојанов Панчески, ул. „Тризла“ бр. 165, Прилеп. (4221)

Лична карта рег. бр. 7501, серија бр. 0570198 издадена од СВР — Гњилане на име Рамиз Речепа Таши, с. Липково, Кумановско. (4222)

Лична карта рег. бр. 1395, серија бр. 0226405 издадена од СВР — Охрид на име Никола Ристо Јосифовски, с. Велмеј, Охридско. (4223)

- Лична карта рег. бр. 23815, серија бр. 0356809 издадена од СВР — Титов Велес на име Стојна Стојанова Најдовска, с. Кр. Круша, Титоввелешко. (4224)
- Лична карта рег. бр. 945, серија бр. 0369355 на име Димитрија С. Гурчинов, ул. „Народен фронт“ бр. 18, Титов Велес. (4225)
- Лична карта рег. бр. 3508, серија бр. 0431725 издадена од СВР — Гевгелија на име Трајанка Петар Москова, с. Удово, Гевгелија. (4226)
- Лична карта рег. бр. 2447, серија бр. 0489744 издадена од СВР — Кавадарци на име Неда Јован (Гелова) Јованова, с. Дреново, Кавадарци. (4227)
- Лична карта рег. бр. 11579, серија бр. 0500480 издадена од СВР — Кавадарци на име Тодор К. Димов, с. Возарци, Кавадарци. (4228)
- Лична карта рег. бр. 19556, серија бр. 0050092 издадена од СВР — Охрид на име Вите Коста Наумовски, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 31/17, Тетово. (4229)
- Лична карта рег. бр. 1733, серија бр. 0276445 издадена од СВР — Тетово на име Касам Акик Касами, с. Г. Речица, Тетовско. (4230)
- Лична карта рег. бр. 4081, серија бр. 0785323 издадена од СВР — Тетово на име Богосав Петре Горѓевиќ, ул. „Караорман“ бр. 5, Тетово. (4231)
- Лична карта рег. бр. 7219, серија бр. 0665959 издадена од СВР — Тетово на име Сали Керима Зибири, с. Доброште, Тетовско. (4232)
- Лична карта рег. бр. 46815, серија бр. 0270043 издадена од СВР — Тетово на име Слободанка Мице Синадиноска, ул. „Илинденска“ бр. 54, Тетово. (4233)
- Лична карта рег. бр. 413, серија бр. 023472 издадена од СВР — Штип на име Марко Минов Денов, ул. „Сутјеска“ бр. 14/II, Штип. (4234)
- Лична карта рег. бр. 2355, серија бр. 0426851 на име Василка Георги Алекссва, Струмица. (4235)
- Лична карта рег. бр. 207, серија бр. 0153118 издадена од СВР — Битола на име Трајан Петре Ристевски, ул. „Димитар Влахов“ бр. 119-б, Битола. (4236)
- Лична карта рег. бр. 1955, серија бр. 0246472 издадена од СВР — Крушево на име Трајче Јошков Талески, ул. „Томе Никлев“ бр. 5, Крушево. (4237)
- Лична карта рег. бр. 794, серија бр. 0642204 на име Драгутин Ѓурев Спасевски, с. Пелинце, Кумановско. (4238)
- Лична карта рег. бр. 1139, серија бр. 0166351 на име Славчо Д. Арсовски, с. Страцин, Кумановско. (4239)
- Лична карта рег. бр. 9809, серија бр. 0114519 издадена од СВР — Дебар на име Петре К. Огненовски, с. Битуше, Гостивар. (4240)
- Лична карта рег. бр. 1214, серија бр. 0103674 на име Славко Огненовски, с. Битуше, Гостивар. (4241)
- Лична карта рег. бр. 3040, серија бр. 0175552 на име Русе Санев Јаневски, с. Подпрефе, Тетовско. (4242)
- Лична карта рег. бр. 44061, серија бр. 0799295 издадена од СВР — Гостивар на име Муфтар Цавит Хајрули, с. Топлица, Гостивар. (4243)
- Лична карта рег. бр. 2299, издадена од СВР — Штип на име Андон Иванов Војациев, ул. „Широк Дол“, Струмица. (4244)
- Лична карта рег. бр. 14262, серија бр. 0334677 издадена од СВР — Титов Велес на име Владо Темелков Дончевски, с. Раштани, Титоввелешко. (4245)
- Лична карта рег. бр. 5146, серија бр. 0329656 издадена од СВР — Титов Велес на име Ангелина Пана (Димова) Чингарова, ул. „Гоце Делчев“ бр. 24, Титов Велес. (4246)
- Лична карта рег. бр. 3221, серија бр. 0327731 издадена од СВР — Титов Велес на име Горѓи Димев Чингаровски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 24, Титов Велес. (4247)
- Лична карта рег. бр. 10849, серија бр. 0499297 издадена од СВР — Кавадарци на име Ранко Стеван Симоновиќ, с. Сирково, Титоввелешко. (4248)
- Лична карта рег. бр. 18079, серија бр. 0506949 издадена од СВР — Кавадарци на име Лазар Методиев Дансв, с. Глишиќ, Кавадарци. (4249)
- Лична карта рег. бр. 11314, серија бр. 0009910 издадена од СВР — Битола на име Садик Зариф Љумановски, с. Кишава, Битолско. (4250)
- Лична карта рег. бр. 7429, серија бр. 0751950 издадена од СВР — Кичево на име Димко Нове Арсовски, с. Душогубица, Кичево. (4251)
- Лична карта рег. бр. 16898, серија бр. 0732330 издадена од СВР — Кичево на име Петре Славе Ристески, с. Карбуница, Кичево. (4252)
- Лична карта рег. бр. 13482, серија бр. 0758447 издадена од СВР — Кичево на име Реџеп Бијал Садикоски, с. Лешница, Кичево. (4253)
- Лична карта рег. бр. 2598, серија бр. 0738608 издадена од СВР — Кичево на име Бега Ј. Муштафоска, ул. „Скопска“ бр. 31, Кичево. (4254)
- Лична карта рег. бр. 25223, серија бр. 0219407 издадена од СВР — Кичево на име Кибрија Рамазан Чикаланоска, с. Преглово, Кичево. (4255)
- Лична карта рег. бр. 7818, серија бр. 0752339 издадена од СВР — Кичево на име Неделко Милан Наумоски, с. Кленовец, Кичево. (4256)
- Лична карта рег. бр. 7352, серија бр. 0751873 издадена од СВР — Кичево на име Акиф Осман Мислимоски, ул. „И. Акиоски“ бр. 38, Кичево. (4257)
- Лична карта рег. бр. 4278, серија бр. 0748796 издадена од СВР — Кичево на име Куртиш Мислим Ипчески, с. Србица, Кичево. (4258)
- Лична карта рег. бр. 5848, серија бр. 0750366 издадена од СВР — Кичево на име Мехмед Целалин Муштафоски, с. Жубрино, Кичево. (4259)
- Лична карта рег. бр. 4653, серија бр. 0741745 издадена од СВР — Кичево на име Фазли Осман Велиу, с. Колари, Кичево. (4260)
- Лична карта рег. бр. 3968, серија бр. 0772060 издадена од СВР — Кичево на име Миливој Миџко Дојчиноски, ул. „11 октомври“, Кичево. (4261)
- Лична карта рег. бр. 20851, серија бр. 0735776 издадена од СВР — Кичево на име Акиф Канија Шерифоски, с. Лисичани, Кичево. (4262)
- Лична карта рег. бр. 2943, серија бр. 0747460 издадена од СВР — Кичево на име Рахман Нуџија Ипчески, с. Србица, Кичево. (4263)
- Лична карта рег. бр. 3180, серија бр. 0740090 издадена од СВР — Кичево на име Војо Горѓе Стојаноски, с. Тајмишта, Кичево. (4264)
- Лична карта рег. бр. 4847, серија бр. 0741940 издадена од СВР — Кичево на име Мида Селим (Велиу) Салиоска, с. Бачишта, Кичево. (4265)
- Лична карта рег. бр. 1471, серија бр. 4323472 издадена од СВР — Ниш на име Живка Крсте Николиќ, Кичево. (4266)
- Лична карта рег. бр. 20042, серија бр. 0735376 издадена од СВР — Кичево на име Ванде Ферат (Зекироска) Зенделоска, с. Србица, Кичево. (4267)
- Лична карта рег. бр. 28998, серија бр. 0223186 издадена од СВР — Охрид на име Меке Мекев Даноски, с. Зајас, Кичево. (4268)
- Лична карта рег. бр. 4678, серија бр. 0786468 издадена од СВР — Тетово на име Рада Андре (Стевовска) Симјаноска, ул. „Рад. Цониќ“ бр. 103, Тетово. (4269)
- Лична карта рег. бр. 503, серија бр. 0474219 издадена од СВР — Струмица на име Савета Тимо Алтнава, с. Костурино, Струмица. (4270)
- Лична карта рег. бр. 251, серија бр. 0273061 издадена од СВР — Тетово на име Абдураман Рамадан Ебиби, ул. „Корушка“ бр. 31, Тетово. (4271)
- Лична карта рег. бр. 1965, серија бр. 0773060 на име Станимир Софрониев Станисављевски, с. Жегљане, Кумановско. (4272)

- Лична карта рег. бр. 397, серија бр. 0208707 на име Драга Јована (Горѓевик) Станковска, с. Челопек, Кумановско. (4273)
- Лична карта рег. бр. 20082, серија бр. 0559900 издадена од СВР — Куманово на име Ђмин Демира Емини, с. Лојане, Кумановско. (4274)
- Лична карта рег. бр. 1727, серија бр. 0739633 издадена од СВР — Охрид на име Гулизар Далип, ул. „Даме Груев“ бр. 90, Охрид. (4275)
- Лична карта рег. бр. 5129, серија бр. 0730146 издадена од СВР — Македонски Брод на име Драгутин Филипов Велјаноски, с. Звечан, Македонски Брод. (4276)
- Лична карта рег. бр. 25081, серија бр. 0357879 издадена од СВР — Титов Велес на име Абит Р. Мехмедовиќ, с. Гор. Оризари, Титоввелешко. (4277)
- Лична карта рег. бр. 18398, серија бр. 0336316 издадена од СВР — Титов Велес на име Костадинка Владо Бочварова, ул. „Љубљанска“ бр. 6, Титов Велес. (4278)
- Лична карта рег. бр. 1433, серија бр. 0162143 на име Благој Илија Прчев, с. Богданци, Гевгелија. (4279)
- Лична карта рег. бр. 1273, издадена од СВР — Кавадарци на име Јордан Николов Мицковски, Кавадарци. (4280)
- Лична карта рег. бр. 3409, серија бр. 663871 издадена од СВР — Тетово на име Стојче Војнов Гавриловски, с. Вратница, Тетовско. (4281)
- Лична карта рег. бр. 46408, серија бр. 0269639 издадена од СВР — Гостивар на име Неим Гулаз Салиу, с. Дебреше, Гостивар. (4282)
- Лична карта рег. бр. 4122, серија бр. 0310212 издадена од СВР — Штип на име Никола Горѓиев Штерјов, с. Доброшани, Штип. (4283)
- Лична карта рег. бр. 2949, серија бр. 0428459 издадена од СВР — Кочани на име Голубинка Ангел Ангелова, ул. „Димитар Влахов“ бр. 65, Кочани. (4284)
- Лична карта рег. бр. 7460, серија бр. 0078936 издадена од СВР — Битола на име Димитар Јован Димитров, ул. „Орде Чопела“ бр. 26, Битола. (4285)
- Лична карта рег. бр. 2033, серија бр. 0015747 на име Стефан Томе Стефановски, с. Варешани, Битола. (4286)
- Лична карта рег. бр. 32794, серија бр. 0104409 издадена од СВР — Битола на име Васко Киро Турунциев, ул. „13-ти јули“ бр. 21, Битола. (4287)
- Лична карта рег. бр. 2078, серија бр. 0263405 на име Вангел Стојан Златаноски, с. Растојца, Крушево. (4288)
- Лична карта рег. бр. 11562, серија бр. 0552062 издадена од СВР — Куманово на име Нијази Рамадана Исмаили, с. Матејче, Кумановско. (4289)
- Лична карта рег. бр. 159, серија бр. 0242168 издадена од СВР — Македонски Брод на име Стеван М. Новески, с. Локвица, Македонски Брод. (4290)
- Лична карта рег. бр. 1963, серија бр. 0168675 на име Тсдорка Бсрис (Павловска) Ристовска, с. Отушиште, Тетовско. (4291)
- Лична карта рег. бр. 3662, серија бр. 0663602 издадена од СВР — Тетово на име Паца Анча Тодоровска, с. Милетино, Тетовско. (4292)
- Лична карта рег. бр. 3550, серија бр. 0173946 издадена од СВР — Гостивар на име Цемаил Шеиб Зекири, с. Форино, Гостивар. (4293)
- Лична карта рег. бр. 10201, серија бр. 0706711 издадена од СВР — Гостивар на име Дестан Бектеш Шурубани, Гостивар. (4294)
- Лична карта рег. бр. 2532, серија бр. 0306737 издадена од СВР — Штип на име Диме Штерјов Георгиев, с. Доброшани, Штип. (4295)
- Лична карта рег. бр. 623, серија бр. 0051333 издадена од СВР — Кочани на име Стојна Ананиа Стоилова, с. Небојани, Кочани. (4296)
- Лична карта рег. бр. 962, серија бр. 0051676 издадена од СВР — Кочани на име Лазар Јордан Митров, с. Полаки, Кочани. (4297)
- Лична карта рег. бр. 14634, серија бр. 0195332 издадена од СВР — Прилеп на име Ристе Стојанов Ристески, с. Крушевица, Битолско. (4299)
- Лична карта рег. бр. 677, серија бр. 0128108 на име Петар Богданов Спиркоски, с. Дреновци, Прилеп. (4300)
- Лична карта рег. бр. 13495, серија бр. 0553568 издадена од СВР — Куманово на име Арун Амета Ајредини, с. Матејче, Кумановско. (4376)
- Лична карта рег. бр. 9816, серија бр. 0549586 издадена од СВР — Куманово на име Стојна Веселин Стојковиќ, с. Ново Село, Кумановско. (4377)
- Лична карта рег. бр. 848, серија бр. 0314358 издадена од СВР — Кочани на име Драгољуб Методијев Заов, с. Тркање, Кочани. (4378)
- Лична карта рег. бр. 6774, серија бр. 0667885 издадена од СВР — Тетово на име Емурлах Рамадан Керими, с. Тополница, Радовиш. (4379)
- Лична карта рег. бр. 1704, серија бр. 0034415 издадена од СВР — Струга на име Јован Јосев Бубакоски, с. Вевчани, Струга. (4380)
- Лична карта рег. бр. 1366, серија бр. 0726166 издадена од СВР — Македонски Брод на име Костадин Гурчески, с. Инче, Кичево. (4381)
- Лична карта рег. бр. 1416, серија бр. 0743066 на име Рефика Фератовна Ганиевска, ул. „Ристо Герасовски“ бр. 14, Ресен. (4382)
- Лична карта рег. бр. 26664, серија бр. 0634616 издадена од СВР — Тетово на име Иса Хасан Хасани, ул. „Штипска“ бр. 9, Тетово. (4383)
- Лична карта рег. бр. 1495, серија бр. 0102206 на име Бајрам Фејзије Фејзули, с. Требиште, Гостивар. (4384)
- Лична карта рег. бр. 33200, серија бр. 0689256 издадена од СВР — Тетово на име Нуриман Садик Куртиши, с. Порој, Тетово. (4385)
- Лична карта рег. бр. 26888, серија бр. 0723694 издадена од СВР — Гостивар на име Цемко Шабан Фејзи, Гостивар. (4386)
- Лична карта рег. бр. 1233, серија бр. 0697743 издадена од СВР — Гостивар на име Нури Амза Абаз, Гостивар. (4387)
- Лична карта рег. бр. 29471, серија бр. 0095399 издадена од СВР — Битола на име Милка (Ристевска) Илиевска, ул. „Тошо Арсов“ бр. 1, Штип. (4388)
- Лична карта рег. бр. 49, серија бр. 0304075 издадена од СВР — Струмица на име Христо Кирил Христов, ул. „Скопска“ бр. 1, Струмица. (4389)
- Лична карта рег. бр. 3144/ш, серија бр. 0140850 издадена од СВР — Штип на име Крсто Василков Велков, с. Мокриево, Струмица. (4390)
- Лична карта рег. бр. 10771/ш, серија бр. 0300244 издадена од СВР — Струмица на име Константин Ристо Ичков, ул. „22 декември“ бр. 6, Струмица. (4391)
- Лична карта рег. бр. 3316, серија бр. 0425309 издадена од СВР — Струмица на име Стојчо Василев Илиев, ул. „Бл. Мучето“ бр. 32, Струмица. (4392)
- Лична карта рег. бр. 334, серија бр. 0315945 издадена од СВР — Струмица на име Гонца Спасо Ангелова, с. Дабила, Струмица. (4393)
- Лична карта рег. бр. 2061, серија бр. 0363772 издадена од СВР — Неготино на име Фемо Г. Накков, ул. „К. Крстов“ бр. 20, Неготино. (4394)
- Лична карта рег. бр. 19198, серија бр. 0559014 издадена од СВР — Куманово на име Халит Нечипа Цафери, булевар „1 мај“ бр. 327, Битола. (4395)
- Лична карта рег. бр. 2794, серија бр. 0563205 издадена од СВР — Куманово на име Гани Цемаила Исмаили, с. Гошинце, Кумановско. (4396)
- Лична карта рег. бр. 1583, серија бр. 0022604 издадена од СВР — Охрид на име Методија Стојан Богданоски, с. Велестово, Охридско. (4397)
- Лична карта рег. бр. 44987, серија бр. 0800134 издадена од СВР — Тетово на име Хамди Тефик Лимани, с. Пршовце, Тетовско. (4398)

Лична карта рег. бр. 19201, серија бр. 1065309 издадена од СВР — Панчево на име Сакип Аљил-ља Авдиљ, с. Нераште, Тетовско. (4399)

Лична карта рег. бр. 41902, серија бр. 0797145 издадена од СВР — Тетово на име Мемед Д. Идризи, с. Добарце, Тетовско. (4400)

Лична карта рег. бр. 910, серија бр. 025030 издадена од СВР — Титов Велес на име Тодора Пенкова, ул. „Нарсден фронт“ бр. 3/27, Титов Велес. (4425)

Лична карта рег. бр. 6591, серија бр. 0667962 издадена од СВР — Тетово на име Адем А. Нухи, с. Боговиње, Тетовско. (4426)

Лична карта рег. бр. 28630, серија бр. 0686579 издадена од СВР — Тетово на име Александар Р. Стефески, ул. „Истра“ бр. 3, Тетово. (4427)

Лична карта рег. бр. 2611, серија бр. 0379221 издадена од СВР — Кочани на име Стефан Доне Иванов, с. Оризари, Кочани. (4428)

Лична карта рег. бр. 57, серија бр. 0139599 на име Добре Милошев Стојкоски, с. Дебреште, Прилеп. (4429)

Лична карта рег. бр. 1670, серија бр. 0766653 издадена од СВР — Крива Паланка на име Стојмен Павлев Јовчевски, с. Вас, Кр. Паланка. (4430)

Лична карта рег. бр. 13, серија бр. 0573700 издадена од СВР — Крива Паланка на име Добри Г. Бојковски, с. Дренак, Кр. Паланка. (4431)

Лична карта рег. бр. 5020, серија бр. 0141489 издадена од СВР — Прилеп на име Мука Д. Казимовска, ул. „11 октомври“ бр. 33, Ресен. (4432)

Лична карта рег. бр. 398, серија бр. 0371408 на име Павле П. Костовски, с. Богомила, Титов Велес. (4433)

Лична карта рег. бр. 1134, серија бр. 0170844 на име Рамадан Шабана Јашари, с. Групчин, Тетовско. (4434)

Лична карта рег. бр. 1076, серија бр. 0101786 издадена од СВР — Тетово на име Шефкет Г. Мустафа, с. Сенце, Тетовско. (4435)

Лична карта рег. бр. 18018, серија бр. 0714628 издадена од СВР — Гостивар на име Фсим Нурија Мемеди, с. Дебреше, Гостиварско. (4436)

Лична карта рег. бр. 4519, серија бр. 0176837 издадена од СВР — Гостивар на име Есма Латиф Абазоска, Гостивар. (4437)

Лична карта рег. бр. 882, серија бр. 0129896 на име Трајче Ристо Блажески, с. Подвис, Битола-ско. (4438)

Лична карта рег. бр. 2236, серија бр. 0246754 издадена од СВР — Крушево на име Муса Иса Целилоски, с. Белушина, Крушево. (4439)

Лична карта рег. бр. 13451, серија бр. 0154907 издадена од СВР — Битола на име Загорка М. (Јорданова) Гонда, ул. „Благој Целев“ бр. 13, Крушево. (4440)

Лична карта рег. бр. 28715, серија бр. 0222913 издадена од СВР — Охрид на име Спасе Цветан Јсваноски, с. Сливово, Охрид. (4441)

Лична карта рег. бр. 3424, серија бр. 0431742 издадена од СВР — Гевгелија на име Јован Илиев Невеселов, с. Удово, Гевгелија. (4442)

Лична карта рег. бр. 841, серија бр. 0174651 на име Ангелко Ж. Ивановски, с. Саракино, Тетовско. (4443)

Лична карта рег. бр. 13431, серија бр. 0700041 издадена од СВР — Тетово на име Исеин Сабри Елези, с. Добридол, Гостиварско. (4444)

Лична карта рег. бр. 6226/ш, серија бр. 0411702 издадена од СВР — Кочани на име Никола Ристов Андос, с. Гратче, Кочани. (4445)

Лична карта рег. бр. 1291, серија бр. 0323287 издадена од СВР — Струмица на име Тина Мито Митева, с. Балдовци, Струмица. (4446)

Лична карта рег. бр. 3450, серија бр. 0131257 издадена од СВР — Битола на име Нације Алија Адемова, ул. „Козјак“ бр. 117-б, Битола. (4447)

Лична карта рег. бр. 8372, серија бр. 0153955 издадена од СВР — Прилеп на име Алија Фејзо Адемов, ул. „Козјак“ бр. 117-б, Битола. (4448)

Лична карта рег. бр. 8444, серија бр. 0153680 издадена од СВР — Прилеп на име Рухија Демирова Адемова, ул. „Козјак“ бр. 117-б, Битола. (4449)

Лична карта рег. бр. 451, серија бр. 0124960 издадена од СВР — Битсла на име Благоја Богоја Скуловски, ул. „12 Козјак чешма“ бр. 4, Битола. (4450)

Лична карта рег. бр. 29293, серија бр. 0223491 издадена од СВР — Охрид на име Петре Рефков Илоски, с. Злести, Охрид. (4476)

Лична карта рег. бр. 864, серија бр. 0241374 на име Богдан Горев Спироски, с. Завој, Охридско. (4477)

Лична карта рег. бр. 4389, серија бр. 0010950 издадена од СВР — Скопје на име Климе Наум Маленков, ул. „Партизанска“ бр. 6, Охрид. (4478)

Лична карта рег. бр. 27659, серија бр. 0027695 издадена од СВР — Скопје на име Милка Димитри Кочова, ул. „Партизанска“ бр. 6, Охрид. (4479)

Лична карта рег. бр. 463, серија бр. 0244273 издадена од СВР — Охрид на име Фатиме Камбер, ул. „Гоце Делчев“ бр. 161, Охрид. (4480)

Лична карта рег. бр. 9736, серија бр. 0350246 издадена од СВР — Титов Велес на име Борис Илија Јазов, с. Подлес, Титов Велес. (4481)

Лична карта рег. бр. 39961, серија бр. 0375211 издадена од СВР — Тетово на име Абдуселам Хајдара Селами, ул. „Призренска“ бр. 14, Тетово. (4482)

Лична карта рег. бр. 4237, серија бр. 0171948 издадена од СВР — Теарце на име Ратка Вељова Јовановска, с. Непроштено, Тетовско. (4483)

Лична карта рег. бр. 6370, серија бр. 0766430 издадена од СВР — Куманово на име Даринка Дејковик, с. Табановце, Кумановско. (4484)

Лична карта рег. бр. 21572, серија бр. 0536892 издадена од СВР — Куманово на име Владимир Маса Петровик, с. Тромеѓа, Кумановско. (4485)

Лична карта рег. бр. 6980, серија бр. 0843494 издадена од СВР — Куманово на име Злата Милан Илиевска, ул. „Еонево Трло“ бр. 15, Куманово. (4496)

Лична карта рег. бр. 3099, серија бр. 0462202 издадена од СВР — Куманово на име Ружа В. Стојчевска, ул. „Моша Пијаде“ бр. 43, Куманово. (4487)

Лична карта рег. бр. 20843, серија бр. 0032503 издадена од СВР — Охрид на име Камбер Пиро Вејсилски, с. Отишани, Дебар. (4488)

Лична карта рег. бр. 24636, серија бр. 0178664 издадена од СВР — Охрид на име Бесник ИКмет Маслинка, ул. „Амди Леш“ бр. 33, Дебар. (4489)

Лична карта рег. бр. 1125, серија бр. 0155835 издадена од СВР — Дебар на име Вафтијар Махмут Јани, Дебар. (4490)

Лична карта рег. бр. 380, серија бр. 0140090 издадена од СВР — Дебар на име Рамадан Муарем Пилачи, ул. „Црни Дрим“ бр. 15, Дебар. (4491)

Лична карта рег. бр. 22530, серија бр. 0134559 издадена од СВР — Дебар на име Илија Русе Финоски, ул. „Танас Топаловски“ бр. 10, Дебар. (4492)

Лична карта рег. бр. 17271, серија бр. 0132971 издадена од СВР — Дебар на име Акиф Ибрахим Бастриски, с. Житинани, Дебар. (4493)

Лична карта рег. бр. 1717, серија бр. 010964 издадена од СВР — Битола на име Трајана С. Стојанова, с. Ивањевци, Битсла. (4494)

Лична карта рег. бр. 33439, серија бр. 016587 издадена од СВР — Прилеп на име Илија М. Конески, ул. „Јоска Орданоски“ б. б., Прилеп. (4496)

Лична карта рег. бр. 610, серија бр. 0133124 издадена од СВР — Крушево на име Донка Ј. Здравкова, ул. „Маршал Тито“ бр. 26, Крушево. (4497)

Лична карта рег. бр. 3402, серија бр. 0449134 издадена од СВР — Куманово на име Бранислав Спасовски, ул. „Маршал Тито“ бр. 2, Куманово. (4498)

- Лична карта рег. бр. 27443, серија бр. 3232983 издадена од СУП — Краљево на име Христина М. Марковиќ, трг „Маршал Тито“ бр. 37, Куманово. (4499)
- Лична карта рег. бр. 11300, серија бр. 0555342 издадена од СВР — Куманово на име Стојан Г. Николовски, ул. „Панче Пешев“ бр. 28, Куманово. (4500)
- Лична карта рег. бр. 519, серија бр. 0301831 издадена од СВР — Штип на име Штефка Франц Клобаса, ул. „Моша Пијаде“ бр. 25, Куманово. (4501)
- Лична карта рег. бр. 2565, серија бр. 0739076 издадена од СВР — Брод на име Бранислав Богатинов Аврамоски, с. Локвица, Кичево. (4502)
- Лична карта рег. бр. 69, серија бр. 0285579 издадена од СВР — Ресен на име Фаредин Мсфалиов Зејнеловски, ул. „5 ноември“ бр. 25, Ресен. (4503)
- Лична карта рег. бр. 9539, серија бр. 0154461 издадена од СВР — Прилеп на име Ленка Петре (Чупаркоска) Батаревска, ул. „Миле Милески“ бр. 12, Титов Велес. (4504)
- Лична карта рег. бр. 1504, серија бр. 0162914 на име Трајко Мито Карагошев, с. Стојаково, Гевгелија. (4505)
- Лична карта рег. бр. 26391, серија бр. 0359190 издадена од СВР — Титов Велес на име Душко Киров Делев, с. Јосифово, Гевгелија. (4506)
- Лична карта рег. бр. 8258, серија бр. 0664787 издадена од СВР — Тетово на име Рустем Ајзула Рустеми, с. Г. Речица, Тетово. (4507)
- Лична карта рег. бр. 16636, серија бр. 0677189 издадена од СВР — Тетово на име Бедет Исмаил Рушити, с. Церово, Тетовско. (4508)
- Лична карта рег. бр. 6964, серија бр. 0172176 издадена од СВР — Тетово на име Браим Казим Амети, с. Селце, Тетовско. (4509)
- Лична карта рег. бр. 33, серија бр. 0271043 на име Ханифе Тефик (Бекири) Шакири, с. Шемшово, Тетовско. (4510)
- Лична карта рег. бр. 12283, серија бр. 671747 издадена од СВР — Тетово на име Алит М. Шакири, с. Шемшово, Тетовско. (4511)
- Лична карта рег. бр. 9072, серија бр. 0669860 издадена од СВР — Тетово на име Бора Герасим (Блажевска) Илиевска, с. Раотинце, Тетовско. (4512)
- Лична карта рег. бр. 7260, серија бр. 0383970 издадена од СВР — Кочани на име Тихомир Станчо Коцев, ул. „Д. Влахов“ бр. 18, Кочани. (4513)
- Лична карта рег. бр. 2345, серија бр. 0479329 издадена од СВР — Струмица на име Гошо Мито Шошевски, с. Костурино, Струмица. (4514)
- Лична карта рег. бр. 2479, серија бр. 0227089 издадена од СВР — Охрид на име Петра Никола (Петреска) Вероска, ул. „Д. Груев“ бр. 67, Охрид. (4515)
- Лична карта рег. бр. 3324, серија бр. 0227822 издадена од СВР — Брод на име Билгаиб Алиоски, с. Пласница, Кичевско. (4516)
- Лична карта рег. бр. 16173, серија бр. 0087132 издадена од СВР — Битола на име Коца Ацко (Илиевска) Петковска, ул. „Ушица“ бр. 7/2, Битола. (4517)
- Лична карта рег. бр. 43, серија бр. 0138964 на име Мирко Здравкоски, с. Кривогаштани, Битолско. (4518)
- Лична карта рег. бр. 967, серија бр. 0130787 на име Донка Тодорова Толевска, с. Ново Змирово, Битола. (4519)
- Лична карта рег. бр. 6077, серија бр. 0445584 издадена од СВР — Битола на име Магден Никола Талевски, ул. „Козјак“ бр. 91, Битола. (4520)
- Лична карта рег. бр. 30108, серија бр. 0096221 издадена од СВР — Битола на име Даница Стојан (Здравкова) Талевска, ул. „Козјак“ бр. 91, Битола. (4521)
- Лична карта рег. бр. 37021, серија бр. 0105591 издадена од СВР — Битола на име Арзи Шабан Ракипова, ул. „Карацова“ бр. 13, Битола. (4522)
- Лична карта рег. бр. 4607, серија бр. 0099117 издадена од СВР — Крива Паланка на име Станојко Сарафинов Цветковски, Кр. Паланка. (4523)
- Лична карта рег. бр. 28574, серија бр. 30807 издадена од СВР — Београд на име Сотир Климе Несторовски, ул. „29 ноември“ бр. 51, Охрид. (4524)
- Лична карта рег. бр. 24262, серија бр. 0736446 издадена од СВР — Охрид на име Љубомир Вангелов Јосифоски, с. Косел, Охридско. (4525)
- Лична карта рег. бр. 11230, серија бр. 0234234 издадена од СВР — Охрид на име Горги Петар Снегаров, ул. „Гл. Прличев“ бр. 51, Охрид. (4526)
- Лична карта рег. бр. 4799, серија бр. 0728797 издадена од СВР — Македонски Брод на име Теодосија Столев Јанкулоски, с. Лест, Кичево. (4527)
- Лична карта рег. бр. 1676, серија бр. 1732200 издадена од СВР — Кичево на име Олга Драгева Настоска, с. Ижишта, Кичево. (4528)
- Лична карта рег. бр. 201, серија бр. 0242210 издадена од СВР — Македонски Брод на име Нове Димитров Секулоски, с. Грешница, Кичево. (4529)
- Лична карта рег. бр. 997, серија бр. 0441008 издадена од СВР — Кавадарци на име Милан Ристов Атанасов, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 8, Кавадарци. (4530)
- Лична карта рег. бр. 17671, серија бр. 0506374 издадена од СВР — Кавадарци на име Радомир Ј. Стојановиќ, с. Пепелиште, Кавадарци. (4531)
- Лична карта рег. бр. 896, серија бр. 0274406 издадена од СВР — Тетово на име Вукашин Јован Махајловски, ул. „Маршал Тито“ бр. 38, Тетово. (4532)
- Лична карта рег. бр. 31880, серија бр. 0688440 издадена од СВР — Тетово на име Сабит Азем Касами, ул. „Џетинска“ бр. 117, Тетово. (4533)
- Лична карта рег. бр. 25927, серија бр. 0722737 издадена од СВР — Гостивар на име Гани Бекира Рамадани, с. Пирок, Тетовско. (4534)
- Лична карта рег. бр. 3463, серија бр. 0171575 издадена од СВР — Тетово на име Ружица Бранко Дамеска, с. Фалише, Тетовско. (4535)
- Лична карта рег. бр. 47293, серија бр. 0270282 издадена од СВР — Тетово на име Вајрам Ајдар Ајдари, с. Џепчиште, Тетовско. (4536)
- Лична карта рег. бр. 18896, серија бр. 0679859 на име Борис Нешов Ристовски, с. Копанце, Тетовско. (4537)
- Лична карта рег. бр. 8846, серија бр. 0669275 издадена од СВР — Тетово на име Ристо Мисаил Несторовски, с. Беловиште, Тетовско. (4538)
- Лична карта рег. бр. 24266, издадена од СВР — Тетово на име Хасиме Рамадан (Рамадани) Муштафи, с. Јаковица, Гостиварско. (4539)
- Весика бр. 445/77, издадена од Турскиот конзул во Скопје на име Фазлиоски Еминов Илијас, с. Дебреше, Битолско. (4297)

СОДРЖИНА

Страна

201 Деловник на Уставниот суд на Македонија — — — — — 681